



Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје



Филолошки факултет „Блаже Конески“ во Скопје

Единаесетти научен собир на млади македонисти

Конференција во чест на проф. Лилјана Минова-Ѓуркова



Скопје, 2021

Организациски одбор

д-р Гордана Алексова

д-р Марија Паунова

д-р Искра Тасевска Хаци-Бошкова

д-р Бојан Петревски

ПРОГРАМА

10:00–10:05

Отворање на собирот, доц. д-р Гордана Алексова

10:05–10:10

Обраќање на деканот на Филолошкиот факултет

„Блаже Конески“, проф. д-р Анета Дучевска

10:10–10:20

Промоција на зборникот од Десеттиот научен собир

на млади македонисти

промотор: проф. д-р Искра Пановска-Димкова

10:20–10:30

Иван Казаков

**Јазичните особености на препевите на Блаже Конески на
романски јазик**

10:30–10:40

Ника Павлетиќ

**Влијанието на македонскиот јазик врз усвојувањето
на двоината при учењето словенечки јазик како странски**

10:40–10:50

Љупка Евроска

Модификацијата во именската група во „Мојата роднина
Емилија“ од Влада Урошевиќ и „Единаесет жени“
од Снежана Младеновска-Анѓелков

10:50–11:00

Кристијан Лазарев

Најчестите термини во македонскиот јазик за посочување
постоење на некаква телесна/ментална отстапка кај некого

11:00–11:10

ДИСКУСИЈА

11:10–11:20

ПАУЗА

11:20–11:30

Дијана Петрова

Канонот во македонскиот постмодернизам – творештвото
на Димитрие Дурацовски (insomnia)

11:30–11:40

Маја Ковач

Година во животот на расказот: фестивали и награди
посветени на расказот во Македонија и Словенија

11:40–11:50

Елена Пренцова

Женското писмо и женскиот активизам
во македонската слем поезија – осврт на творештвото
на две современи македонски слем поетеси

11:50–12:00

Мартина Јакимоска

Наставна интерпретација на романот „Одбројување“
од Фросина Пармакоска

12:00–12:10

ДИСКУСИЈА

12:10–12:20

ПАУЗА

12:20–12:30

Александар Трифуновиќ

Развојот на изразувањето заповед во македонскиот
и во албанскиот јазик

12:30–12:40

Луције Штербјова

Избрани старословенски називи на животни
и нивните континуанти во современите словенски јазици

12:40–12:50

Емилија Нешкоска

За етимолошкиот речник на македонскиот јазик

12:50–13:00

Барбора Томечкова

Македонскиот јазик во уставното право

13:00–13:10

Марија Пандева

Фазните глаголи во преводот на Дон Кихот
од шпански на македонски јазик

13:10–13:20

ДИСКУСИЈА

13:20–13:30

ПАУЗА

13:30–13:40

Иван Антоновски

Молитвите на Конески

13:40–13:50

Фросина Марковска

„Разговор“ како место на средба и разделба

13:50–14:00

Рената Пенчова

Сличности во поетскиот надреализам
на Бретон и Адреевски

14:00–14:10

ДИСКУСИЈА